



С О О П Ш Т Е Н И Е
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН ВТОРПАТ, ТРЕТПАТ, ЧЕТВРТИПАТ,
ПЕТТИПАТ,... СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 - (I Know)

Запишувањето ќе се врши во периодот од:

10.02.2020 год. до 14.02.2020 год.
од 12,00-14,00 часот
(преку шалтерите на студентската служба)

Пријавувањето по електронски пат е задолжително за сите студенти и ќе биде достапно од 29.01.2020 до 14.02.2020 година.

На шалтер нема да бидат примани некомплетни документи.

Потребни документи за запишување на семестар:

1. ИНДЕКС

2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (А3) (се запишуваат предметите кои се пријавуваат за слушање во летниот семестар во учебната 2019 /2020 година).

3. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50), во корист на Машински факултет на СМЕТКА 10000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723012 41 и НАЧИН 2.

- студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од 200 eur) треба да уплатат **6 150 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за студирање“
- студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од 400 eur), треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за кофинансирање на студиите“

Студентите кои заклучно со јануарската испитна сесија не ги положиле испитите од летниот семестар од претходната учебна година, должни се истите да ги презапишат и да извршат дополнителна уплата:

1. Во висина од **20** eur (во денарска противвредност) за секој првпат презапишан предмет.
2. Во висина од **50** eur (во денарска противвредност) за секој вторпат, третпат и повеќе пати презапишан предмет .



Уплатата за презапишани предмети се врши на образец пп 50 , со цел на дознака - за презапишани предмети (плаќањето за повеќе презапишани предмети може да се изврши на една уплатница) на следниот начин:

Назив на примачот: Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100 0000000630 95

Износ:

сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11

приходна шифра: 723012 41 начин: 2

Студентите се должни, во периодот од **29.01.2020 до 14.02.2020 година** да се најават на страницата на iknow системот, линк: <http://www.iknow.ukim.edu.mk> и по електронски пат да ги пријават предметите кои ќе ги слушаат во летниот семестар учебната 2019 /2020 год. (неположените предмети од претходниот летен и предметите од тековниот летен семестар).

Студентите се должни да ги впишат во својот индекс насловите на пријавените предмети и бројот на (ектс) кредити за секој предмет поединечно (на страната каде ќе го запишат летниот семестар во учебната 2019 /2020 год.).

Студентите кои имаат 200 кредити на четиригодишните студии или 140 кредити на тригодишните студии имаат право да запишат и дипломска работа. За таа цел треба да пополнат Избор на тема за дипломска работа (ОБ 8.2/12) и да го приложат заедно со другите документи.

- Задолжително да пополните анкета за квалитетот на наставата од зимскиот семестар, за да може успешно да запишете летен семестар.

<http://mfanketi.finki.ukim.mk/Account/Index?ReturnUrl=%2F>

- Подеталната процедура за запишување семестар со сите потребни документи може да ја најдете на линкот.

<http://www.mf.edu.mk/mk/studentska-sluzba>, секцијата Процедура за запишување семестар.

За секое задоцнето запишување на семестар, студентите се должни да уплатат казна во висина од 500 денари , согласно одлуката бр.02-2331/1 од 16.09.2005 г. Донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите, (донесен од советот за развој и финансирање на високото образование).

Скопје, 29.01.2020 година

Машински факултет - Скопје

Подготвил _____

Прегледал _____

верзија: 01